



Градоначалник на Општина Свети Николе

тел: + 389 32 444 169 факс: + 389 32 440 911

e-mail: info@svetnikole.gov.mk

www.svetnikole.gov.mk

Датум на прием

АРХ.БР.

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ год.

Време на прием

\_\_\_:\_\_\_ час.

## БАРАЊЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ДАНОК НА НАСЛЕДСТВО И ПОДАРОК

### ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ НА БАРАЊЕТО

Име и Презиме (назив на фирма)*	<input type="text"/>		
ЕМБГ/ЕДБ*	<input type="text"/>	Телефон за контакт	<input type="text"/>
Улица и број	<input type="text"/>	e-mail	<input type="text"/>

\*задолжително да се потполни

**БАРАМ ДА МИ СЕ ИЗДАДЕ РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ДАНОК НА НАСЛЕДСТВО И ПОДАРОК ВРЗ ОСНОВА НА**

### ДОКАЗИ КОИ СТРАНКАТА ГИ ПРИЛОЖУВА КОН БАРАЊЕТО

Пријава за утврдување на данок на наследство и подарок	Лична карта (фотокопија)
Договор за подарок во _____ примероци оригинали	Уплатница на име –Административни такси за списи и дејствија, во износ од 50,00 денари за поднесено барање
Наследно решение во _____ примероци оригинали	Уплатница на име –Административни такси за списи и дејствија, во износ од 250,00 денари за издавање на решение.
Судска пресуда во _____ примероци оригинали и _____ копии заверени кај нотар или суд	ПП 50 Уплатница за платен надомест за издаден имотен лист
Имотен лист (фотокопија)	ПП 50 Уплатница за платен надомест за издаден извод на родените/венчаните
Извод од матична книга на родени/ венчани	Уверение за платени даноци за секоја странка-го издава даночно одделение.
Согласност за користење на лични податоци	Друго _____

Административната такса се плаќа на образец ПП50 на уплатна сметка 84016303182 приходна шифра 722315 прогр.00  
\*задолжително да се заокружи што се поднесува

**Докази кои Општина Свети Николе, Одделение за администрирање со даноци и комунални такси ги прибавува со согласност на барателот**

Имотен лист (по претходно доставена ПП 50 уплатница за платен надомест)	Извод на родените/венчаните (по претходно доставена ПП 50 уплатница за платен надомест)
Друго _____ *задолжително да се заокружи што се поднесува	

### БАРАТЕЛ

Име и презиме <input type="text"/>	Потпис <input type="text"/>
------------------------------------	-----------------------------

-----\*Потполнува институцијата\*-----

Примил - Референт за едношалтерско работење

Име и презиме <input type="text"/>	Потпис <input type="text"/>
------------------------------------	-----------------------------